

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 105

6 јуни 2018, среда

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

Стр.		Стр.
1950.	Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи.....	2
1951.	Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	2
1952.	Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	3
	Огласен дел.....	1-108

## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 1950.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 20 став 3 и член 42 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ПОДНЕСУ- ВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/15), точката 8, се менува и гласи:

„При поединечното известување, известувачот поднесува барање до Народната банка за поединечно евидентирање кредитна работа со нерезидентот, при што задолжително доставува:

- пополнети обрасци согласно со упатствата донесени врз основа на оваа одлука; и
- други документи на барање на Народната банка.

При поединечното известување, субјектите од јавниот сектор задолжително доставуваат до Народната банка и писмен договор за кредит склучен со нерезидент.

Субјектите од јавниот сектор ги опфаќаат:

- државата – којашто се состои од: владините единици на сите нивоа – централна и локална власт; сите социјални фондови на сите нивоа на владата; и сите непазарни непрофитни институции коишто се контролирани или финансирани од владините институции;

- јавните нефинансиски друштва – контролирани од владините институции, при што под контрола се подразбира можноста да се одредува политиката на управување со претпријатието преку назначување директори; преку сопственост од над 50% од гласачкото тело; или преку специјален акт, декрет или регулатива со кој се овозможува владата да ја одредува деловната политика или да назначува раководни лица;

- јавните финансиски друштва – депозитни и недепозитни финансиски посредници, основани и контролирани од државата.“

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2018 година.

Гувернер

и претседавач на Советот

О. бр. 02-15/X-3/2018

на Народната банка на

31 мај 2018 година

Република Македонија,

Скопје

д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

### 1951.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Девица“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Девица“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 23,30 г, чистота на среброт од 19,43 г, во квадратна форма со димензии 37 x 37 мм, полирани со позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани четири атласа коишто го држат небото и круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со свездата Северница во центарот, опкружена со сосвездието Девица. Во долниот дел е претставен цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се прикажани грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.

- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена слика на девица од свездениот атлас „Firmamentum Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот знак девица и неговото сосвездие, претставена на монетата, преминува и на вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е претставен симболот на хороскопскиот знак девица. Во долниот дел е претставена златна слика на жена, врз цртеж на кој е претставен Сончевиот Систем. На левата страна е прикажано латинското име на хороскопскиот знак – VIRGO, а на десната страна, ознаката Ag 925.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованиците пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-5/2018  
31 мај 2018 година  
Скопје

Гувернер  
и претседач на Советот  
на Народната банка на  
Република Македонија,  
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

## 1952.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованиците пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Девица“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/X-5/2018 од 31 мај 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-6/2018  
31 мај 2018 година  
Скопје

Гувернер  
и претседач на Советот  
на Народната банка на  
Република Македонија,  
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018105